

НИЕ МЛАДИТЕ БАРАМЕ

Ние студентите, без дискриминација по било кој основ, припадност или чувство,

Повторно обединети под словото на Крушевскиот Манифест, бидејќи не можејќи веќе да трпиме тиранџата на жедните за крв и гладните за чоечко месо, што гледаат и нас и вас да дотерат до нош, и нас и вас да дотераат до питачки стап и нашата мила и богата земја Македонија да заприлегат на пуста пустиња, денеска дигнафне глава и решифне да се браниме от тие наши и ваши душмани и да добиеме слобода,

Водени од слободарските идеји дека сите луѓе на светот, вклучувајќи ги и Македонците, се раѓаат слободни и еднакви по своите човекови права, слободи и достоинство,

Исплашени од уништувањето на нашата иднина, иднината на нашите мајки, татковци, баби, дедовци, деца, внуци и правнуци,

Вознемирени од исполнувањето на стравот нотирани во Вториот извештај на специјалната комисија од Европската Комисија од 2017 година дека грешките од минатото можат да се повторат и една форма на заробена држава може да биде заменета со друга, во случајов со заробување на новата ГМО-творба Северна,

Загрижени за нашата и иднината на нашата заедничка татковина,

Револтирани од партизацијата на институциите и делбите во општеството по различни основи,

Изразуваме грижа за непочитувањето на домашното и меѓународното апсолутно задолжително право на самоопределување преку узурпација на надлежностите на македонскиот Претседател од страна на Министерот за надворешни работи и Владата преку потпишување на геноцидниот Преспански Договор,

Неспокојно го следиме неспроведувањето на резултатите од референдумот за суверена, независна и самостојна Република Македонија од 1991 и непочитувањето на референдумскиот резултат од референдумот за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција од 2018 година,

Со голема доза на вознемирениост ги осудуваме сите политички дивоградби во поредокот на Републиката, вклучително и заробениот правосуден систем кој наместо да ги штити човековите права, тој обединето работеше на уривањето на уставниот поредок преку активна поддршка и придонес кон уценувањето и повторното заробување на законодавната власт од страна на извршната преку работата на јавните обвинителства,

Немирно го следиме политичкиот пазар, кој целосно ги има исклучено граѓаните од дебатата за новиот Закон за јавно обвинителство, со што е пристапено кон создавање на нова политичка дивоградба, а не орган кој во име на граѓаните на Република Македонија ќе ги гони сторителите на кривични дела,

НИЕ МЛАДИТЕ БАРАМЕ

Поради тоа изјавуваме бескомпромисна борба во одржувањето на општество на слободни луѓе, каде слободата од страв е највисок идеал на секој човек, република која нуди еднакви шанси за сите со почитување на поделбата на државната власт и апсолутно признавање, почитување, заштита и гаранција на правата на човекот со цел човекот да не биде натеран да се побуди против тиранијата и угнетувањето,

Убедени во тоа дека секој има право непосредно да учествува во управувањето со јавните работи на својата земја и има право на рамноправна основа да стапува во јавна служба во својата земја,

Уверени дека волјата на народот е основата на државната власт, а ние граѓаните власта ја остваруваме по пат на референдум и други облици на непосредно изјаснување, подеднакво колку што тоа го прават и народните пратеници, за кои се уверивме дека по преземањето на власта знаат да се одродат од своите сограѓани,

Бескомпромисно поддржувајќи го континуитетот на сувереност, самостојност, граѓанство, демократија, владеење на правото, признавање, почитување, заштита и гаранција на човековите слободи и права, мирот и мирно решавање на сите спорови, социјалната правда, економската благосостојба, еднаквоста и единството, слободата, одржливиот развој и напредокот на личниот и заедничкиот живот во Република Македонија.

Со надеж дека почитувањето на европските вредности кои се идентични со македонските вредности втемелени во заробениот Устав, односно во темелните вредности на моментално заробениот уставен поредок на Републиката се предуслов за овозможување на рамноправно општество,

Не можејќи да веруваме пред замижувањето на меѓународната заедница кон меѓународното апсолутно задолжително право на самоопределување и непроцесирањето на меѓународните кривични дела поврзани со македонскиот геноцид изведен од Грција која и покрај тоа што ниту се извинила сака денес да го чува македонското небо,

Гласно ја осудуваме грубата асимилација и виктимијација на македонскиот народ преку неговата нехумана поделба на грчки Македонци, бугарски Македонци, албански Македонци, „граѓани на Република Северна Македонија“, македонски колонисти и останати асоцијации со територијата на македонската империја и присвојувањето на историјата од соседите,

Згрозени од директното мешање во внатрешните работи и загрозувањето на независноста на Република Македонија од страна на Тиранската Платформа, која претставува почеток на двегодишното заробување на државата и јадро, односно конкретизација на неправото насочено кон уништување на сувереноста на Република Македонија и непочитување на суверенитетот-граѓаните, која го најави задолжителното носење на договор со Бугарија и Грција,

Како нивен одговор го носиме следниот:

НИЕ МЛАДИТЕ БАРАМЕ

МАНИФЕСТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ СЛОБОДИ И ПРАВА

I. СЛОБОДА

- Слободата на Човекот и Граѓанинот не смее да биде вознемирувана од заробен правосуден систем, политички дивоградби или било кој друг вид на државна или локална власт, која не е одобрена од нас граѓаните.
- Признавањето, почитувањето, заштитата, гаранцијата и унапредувањето на меѓународните и домашните човекови права претставува апсолутна должност на државата и граѓаните.
- Граѓаните мора да бидат активно вклучени во одлучувањето за законите кои имаат врска со нивната слобода, особено за јавното обвинителство и судството. Јавните обвинители и судиите мора за својата работа да одговараат директно пред изворот на суверената власт - граѓаните.
- Создавање на механизам за реална заштита и гаранција на човековите права наспроти нефункционалните барања за заштита на човековите права пред Уставниот суд кој се докажа во нештитењето на уставноста и законитоста на Македонија.

II. ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО

- Со цел владеење на правото, најпрво потребно е разликување на евроконтиненталната правна традиција (Reichstat-Правна држава) од англо-саксонското правна традиција (Владеење на правото-the Rule of Law).
- Во Република Македонија постои заробен правосуден систем кој е последица на заробената правна држава, бидејќи граѓаните не се вклучени во владеењето на правото, туку се само владеани преку заробената правна држава.
- Затоа, потребна е итна замена на правната држава во Република Македонија со целосна примена и почитување на владеењето на правото. Тоа би значело воведување на **граѓански пороти од 12 еднакви** кои ќе бидат гаранција на спроведувањето на владеењето на правото во пракса.
- Во таа насока, потребна е целосна независност на правосудниот апарат од извршната власт, дополнет на начин што Министерството за правда ќе биде ставено во функција на администрирање на правдата односно на владеењето на правото (под надлежност на Врховниот Суд), а не државен орган во рамки на Владата. Воведување на магистрати кои истовремено ќе вршат надзор над работата на полицијата.
- Судиите од прв степен да ја определуваат казната кога вината ќе ја утврди граѓанската порота, и да бидат ограничени на мандат за кои ќе можат да конкурираат граѓани за судските функции од прв степен. Јавните обвинители на ист начин како судиите и магистратите да бидат редовно избирани на локални избори од граѓаните на градовите и селата каде што потекнуваат. Потеклото и местото на живеење мора да се неизбежно

НИЕ МЛАДИТЕ БАРАМЕ

поврзани со месната надлежност на судиите, обвинителите и магистратите.

- Со воведувањето на владеењето на правото, граѓаните директно ќе бидат вклучени во владеењето на правото, како гаранција на истото со цел избегнување на создавање на политички дивоградби во системот и жртви од заробениот правосуден систем на истиот.
- Врховниот суд на Република Македонија, по примерот на Врховниот суд на САД да продолжи активно да учествува во воедначувањето на судската пракса околу дискриминацијата на македонскиот народ со Преспанскиот договор кој иако геноциден, почна да произведува дејствија во домашниот правен сообраќај на Републиката.
- Отворање на прашањето за заробениот Устав и континуираното заробување на правосудството и законодавната власт од извршната власт, како последица од лошиот премиерски систем.
- Донесување на конкретни акти за департизација на институциите и компаративна анализа на решавањето на овој проблем.
- Воведување на систем на меритократија (систем на заслуги по квалитет на кандидатите) и прекин на дискриминацијата која произлегува од Охридскиот рамковен договор. Вработувањата и напредувањата во државните институции ќе бидат исклучиво по основа на меритократија, најстрога забрана за клиентизам и наградувањето на партиските членови.
- Енергична и решителна борба против корупцијата. Покренување на истраги за непотизмот во сите државни органи.
- Одржување на траен мир и мирно решавање на споровите преку владеење на правото.

Владеењето на правото, односно правото и правдата не би биле можни без постигнување на рамноправност на сите граѓани по сите основи, нешто што е возможно преку единството и еднаквоста. Постигнување на рамноправност преку единство и еднаквост е возможно преку:

- Итен прекин на спроведувањето на Тиранската платформа во Република Македонија и преземање на мерки за санирање на последиците од нејзиното спроведување кое има поттикнато нарушување на рамноправноста на граѓаните и дискриминација на македонското, турското, влашкото, ромското, бошњачкото и населението од други националности.
- Признавање, почитување, заштита и гаранција на еднаквоста и единството на Република Македонија преку бескомпромисно почитување на суверенитетот на државата кој извира и ни припаѓа на нас граѓаните. Овозможување на остварувањето на власта преку референдум и непосредно изјаснување на граѓаните како највисока форма на почитување на демократијата и владеењето на било која власт во Македонија.
- Егга omnes забрана на дискриминацијата по било кој основ.
- Прекин на политичкиот реваншизам преку кривичното право, детално регулирање на уставно препознатата категорија на политички кривични дела, прекин на принципот на неодговорност кај поедини социјални групи.
- Прекин на политичкиот пазар, селективната правда и воведување на мерки за санирање на нарушената еднаквост и единство преку дијалог и

НИЕ МЛАДИТЕ БАРАМЕ

учење на меѓународното јавно право.

- Примена на социјалната правда, хуманизацијата и солидарноста особено кон оние на кои им е најпотребна, како начин за постигнување на рамноправно општество на еднакви граѓани.

Владеењето на правото, односно правото и правдата не би биле можни доколку истите не се во линија со меѓународно апсолутно задолжително признавање, почитување, заштита, гаранција и унапредување на човековите права:

- Имајќи го предвид континуитетот на виктимизација и загроеноста на правото на самоопределување на македонскиот народ потребно е преземање на неодојни афирмативни мерки за правото на самоопределување на македонскиот народ, дома и надвор
- Република Македонија да биде заштитник на правото на самоопределување на македонскиот народ, на начин што народните претставници и сите останати претставници на било која власт во целост ќе го признаваат, почитуваат, заштитуваат, гарантираат и унапредуваат правото на самоопределување на македонскиот народ.
- Претседателот на Република Македонија како последен бедем околу уставното име потврдено на успешниот референдум во 1991 и неуспешниот во 2018 да предложи мерки за санирање на последиците од континуираното кршење на правото на самоопределување на македонскиот народ.
- Правото на избор на сопствен политички систем, Устав, име, знаме, грб и химна влегуваат во правото на самоопределување и потребно е нивно итно усогласување со правото на самоопределување на македонскиот народ.

Во таа насока, со цел уживање на правото на самоопределување бараме:

- Враќање на **сонцето** од Кутлеш за државно знаме на Република Македонија;
- Почитување на нашиот избор на име во нашето политичко републиканско уредување: **МАКЕДОНИЈА**;
- Враќање на **лавот за грб** на Република Македонија;
- Нов Устав кој ја дефинира Македонија како: **национален дом на македонскиот народ**; државата Македонија ги застапува интересите на македонскиот народ; државата Македонија е основана од Пердика и не е само директна наследник, туку ист правен субјект со Кралството Македонија и Македонската Империја *со сите настанати права и обврски*; официјална државна религија е Православното христијанство, воведување вечна клауза за забрана за промена на името Македонија
- По примерот на Британската заедница (Commonwealth), формирање на Македонска заедница наречена *Македоносфера*, во која ќе се развиваат добрите пријателски, економски, образовни, инфраструктурни, научни и добрососедски односи со државите кои некогаш биле дел од македонската империја. Во таа насока, Републиката ќе води особена грижа за правото на самоопределување на Хунзите, Калашите, Јагхобите, Нохурците и сите други народи кои тврдат дека се потомци на македонските колонисти,

НИЕ МЛАДИТЕ БАРАМЕ

односно на македонскиот народ.

- Уставниот Суд по сопствена иницијатива да ги поништи сите акти кои имаат произлезено од судирот во надлежностите на Владата и Претседателот, а се во врска со кршењето на општоприфатените норми на меѓународното право, особено на грубото кршење и загрозување на правото на самоопределување на македонскиот народ.
- Државните функционери не смеат да имаат сторено кривично дело, ниту пак да имаат направено дела со кои ја оцрнуваат институцијата.
- Целосна истрага за приватизацијата и поништување на приватизациите каде е направена со измама, истрага за стекнатиот имот на сите погобати граѓани
- Испраќање специјални пратеници до ООН, НАТО, ЕУ и Грција, а во врска со референдумите од 1991 и 2018 година, преземење активни мерки за спречување на ширењето на ГМО државата „Северна“.

Владеењето на правото и правдата значи задолжително ERGA OMNES владеене на JUS COGENS нормите на меѓународното право, поради тоа потребно е итно усогласување на внатрешните неусогласености со општо прифатените норми на меѓународното право во насока на:

- **Решавање на последиците од Тиранската Платформа** и започнување преговори со Албанија во врска со мешањето во внатрешните работи на Македонија (Тиранска Платформа - Закон за јазиците, Договорот со Бугарија, Преспанскиот договор, Мајскиот договор, Охридскиот рамковен договор, воениот конфликт од 2001 година).
- Итна истрага за криминалите, корупцијата, сепаратистичките идеји и албанскиот национализам на албанските политички партии
- По примерот на британскиот Committee on Standards in Public Life, формирање на "Комитет за стандарди во јавниот живот кој ќе врши надзор и ќе ја испитува работата на јавните функционери.
- Целосна реформа и реорганизација на безбедностните служби и затворање на Управа за безбедност и контраразузнавање (УБК) и Агенција за разузнавање (АР). На нивно место ќе се возобновуват „Внатрешна македонска револуционерна организација“ и “Тајна македонска револуционерна организација“, кои ќе ги имаат надлежностите на УБК и АР соодветно. Санкционирање и лустрација на сите вработени, агенти и соработници во разознавачките служби кои работеа на досиеја „македонски национализам и екстремизам“, или пак учествуваа во промената на името и уставот на Република Македонија. Разоктривање и санкционирање на сите лица кои активно работеа на саботажи и дискредитација на одбраната на уставното име на Република Македонија. Формирање на независен трибунал во чија надлежност ќе бидат предметите за велепредавство.
- Фундаментални реформи на македонската полиција, која ќе работи според „Peelian principles - policing by consent“. Полицијата ќе биде слуга на народот, а полицајците ќе бидат граѓани во униформа.
- Ослободување на заробеното правосудство преку почитување на словото на праведниот закон, а не на неправедниот. Во правна смисла не е возможна амнестија за меѓународни кривични дела какви што се: воените

НИЕ МЛАДИТЕ БАРАМЕ

злосторства од 2001 година и делата против меѓународното право од 2018 година. За таа цел потребно е итно процесирање на меѓународните воени злосторници и геноцидните политичари во Македонија. Истовремено потребно е процесирање на меѓународните кривични дела од Граѓанската војна во Грција врз македонското и населението од останатите народи во Меѓународниот кривичен суд. Преживеаните воени злосторници (она за кое што зборуваше грчкиот премиер Ципрас) мора да одговараат за делата на геноцид врз македонскиот народ и надвор и дома (според меѓународното кривично дело одобрување или оправдување на геноцид преку грубо минимизирање и оправдување на геноцидот врз македонскиот народ од страна на грчката, бугарската држава и македонските политичари). Формирање на засебен и независен трибунал кој ќе одлучива по овие предмети.

- Почитување на меѓународно апсолутно задолжителните норми на меѓународното кривично право и санкционирање на сите преживеани извршители на геноцидните дела врз македонскиот и останатите народи за време на грчките граѓански војни и враќање на имотот на сите насилно иселени Македонци, не само во Грција туку и правда за внатрешно раселените Македонци за време на внатрешниот воен конфликт од 2001 година.
- **Повлекување од Бугарскиот и Грчкиот договор** со почитување на обврските кои произлегуваат од меѓународното право, односно со почитување на принципите на добрососедство, соработка и стратешки партнерства преку извршување на договорените проекти за инфраструктурно и останато поврзување со бугарскиот, грчкиот и албанскиот народ.
- Почитување на меѓународното апсолутно задолжително право за правата на македонскиот народ во соседните и останати држави од светот преку признавање, почитување, заштита, гаранција и унапредување на човековите права и малцинските права. Во согласност со меѓународното право, почнување на преговори за back-stop граници со соседите по предлог-примерот на Северна Ирска.

III. ПОСТИГНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКА РАМНОПРАВНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА БЛАГОСОСТОЈБА ПРЕКУ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА СИТЕ ГРАЃАНИ И СТУДЕНТИТЕ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈА ПО БИЛО КОЈ ОСНОВ:

- Донесување на **минимална законска плата за граѓаните еднаква на платата на народните пратеници**. Секое покачување на платата на претставниците на власта мора да биде еднакво со покачувањето на минималната законска плата за граѓаните. Минималната законска плата ќе се разгледува и утврдува најтранспарентно со намалување на работното време на 6 часа дневно.
- Донесување и спроведување на конкретни мерки на локално и национално ниво со цел олеснување и финансиска помош за отпочнување на бизниси и реализирање на претприемничките идеји, со воведување на афирмативни мерки за младите.

НИЕ МЛАДИТЕ БАРАМЕ

- Овозможување на Република во која економијата ќе биде подредена на интересите за животната средина без компромиси со правото на живот, односно со здравјето на човекот или животната средина и природата.
- Министерството за образование и наука целосно ќе поддржи опсежно палеогенетско истражување за демографската историја на Македонија и македонскиот народ.
- Измени во законот за политички партии со кој детално ќе се регулира работата, хиерархијата и структурата на политичките партии. Претседателите и раководството на политичките партии ќе се избираат на внатрешпартиски избори. Членството во политичка партија се замрзнува во моментот кога некој државен или партиски функционер е кривично обвинет, а по судскиот епилог се пристапува кон гласање за негово исклучување.
- Промена на кривичниот закон со која ќе се забранува градење на култ на личноста и градење на религиозен култ кон современи живи личности, со особен акцент кон претседателите на политичките партии.
- Промена на кривичниот закон со која ќе се забрани навреда кон Александар Македонски и Господ Бог.
- Промена на кривичниот закон која ќе овозможи санкционирање на сите функционери кои наредиле отстранување на сонцето од Кутлеш или пак името Република Македонија од државните институции.
- Македонија земја на старт-апи - Секој млад човек кој ќе има дипломирано и има бизнис-проект кој функционира ќе може да добие неповратна финансиска помош од 5 до 30 000 евра. Со овој модел ќе се стимулира растот на економијата и зголемувањето на БДП.
- Развој на македонското економско чудо преку реструктурирање на македонската економија во извозно-ориентирана. Државата континуирано да одвојува годишно **3% од БДП** за кредитирање и инвестиции и помош во **start-up компании на младите** и граѓаните.
- Старт-ап центри во сите градови на целата територија на државата. Во старт-ап центрите ќе се основаат нови компании, а корисниците ќе добијат бесплатен канцелариски простор и инфраструктура (биро, интернет, поштенско сандаче, сметководство, веб страна).
- Формирање младински банки кои ќе даваат бескаматни кредити за школување и започнување свој бизнис.
- **Укинување за фирмарината за малите бизниси** и воведување на даночни олеснувања и услуги (бесплатен простор, вебстраница).
- Подобрување на општествената благосостојба преку инвестирање во науката и искористување на научните сознанија за олеснување на секојдневниот живот на граѓаните на начин што државата да одвојува минимум **1% од БДП** за инвестиции во науката, конкретно во проекти од највисок национален интерес, како формирање на: **Македонска вселенска агенција; Македонска истражувачка станица на Антарктикот; Македонски генетски институт** и целосно **реструктурирање на МАНУ** во вистинска научна академија, а не политичка слугинка на елитите на власт.
- Реформирање и реструктурирање на МАНУ (Македонската академија на науките и уметностите) се со цел да стане вистинска академска институција и вистинска македонска академија.

НИЕ МЛАДИТЕ БАРАМЕ

- Ќе се преструктурира и реформира Македонската академија на науките и уметностите се со цел да стане вистинска академска институција и вистинска македонска академија.
- Возобновување на најстариот универзитет во светот - **Охридската книжевна школа** како државен универзитет. Охридската книжевна школа ќе биде македонски елитен универзитет кој ќе се натпреварува со другите универзитети од светски ранг. Универзитет ќе биде мал и во него ќе бидат споени споени македонските институции кои имаат најголем придонес кон науката како Медицинскиот факултет (УКИМ), Институтот за Хемија (УКИМ) Богословскиот факултет (СКОБ). Главното седиште ќе биде во древниот Охрид кај што ќе се студира богословија и филозофија, а природните науки ќе бидат лоцирани во Скопје. Ова е проект за иднината на нашите пра-пра-правнуци и за доброто на Македонија. Македонија треба да се фокусира на Охридската книжевна школа и да ја воздигне во македонски бренд. Иако универзитетот има престан на работата од 3 века, сепак со тек на времето ќе го превземе светскиот примат на најстар универзитет во светот.
- Ќе се продолжи досегашната практика на стипендирање на студенти кои се запишале на еден од 100-те најдобри универзитети во светот според шангајската листа. Државата ќе им гарантира вработување на сите стипендисти.
- Возобновување на старите македонски вредности и обука за вештини. Овој проект ќе се спроведи со измена на работата на сите просветни и младински работници – од воспитувачките во градинските до професорите на универзитетите и ќе има за цел да ги отргне сите негативни елементи од менталитетот, да би збогати вештините и да ги врати македонските вредности.
- Формирање на македонска вселенска агенција која ќе врши истражувања на блиската вселена, како и геосеизмички анализи. Во вселенската агенција ќе бидат вработени главно кандите кои се школувале со шангајските стипендии на најдобрите универзитети во светот. Причината за формирање на македонската вселенска агенција е спречување на одливот на мозоци и вработување на сите кадри во оваа агенција.
- Формирање на македонска антарктичка програма (во склоп на Македонската вселенска агенција). Организирање на македонска експедиција на Антарктикот и воспоставување на постојана македонска база на Антарктикот. Крајна цел на проектот е издигање на постојана база на Marie Byrd Land.
- Градовите кои лежат на термална вода ќе се топлифицираат со бесплатна термална вода. Со тоа во идните 50 години граѓаните нема да плаќаат високи сметни за електрична енергија бидејќи зиме ќе се топлат со термална вода, која досега се користеше за топлење на оранжерији. Со ова ќе се намали зависноста од други гасот и биомасата, а ќе за заштедат и значителни финансии во локалните економии.
- **Продавници за социјално загрозуени** со многу ниски примања, кај што ќе се продава македонска производи по пониска цена.
- Продавница исклучиво со **македонски производи**, со кои ќе се помогне македонската економија.

НИЕ МЛАДИТЕ БАРАМЕ

- Бесплатен интернет за сите граѓани на Република Македонија
- Основање на Музеј на Македонскиот холокауст, коде што ќе биде раскажана прикажана за етничкото чистење на македонскиот народ во етничка Македонија.
- Центар за здравствена помош на Гевгелија за субвивање на последиците од отровната вода со арсен. Центарот ќе им пружи помош на гевгеличани кои долго време беа труени со отворва вода за пиење. Задолжителен скрининг за канцер и други заболувања на цела популација на Гевгелија, за заболувања предизвикани од отровната водата со арсен.
- Целосна замена во целата држава на цевките од азбест, кои служат за транспорт на вода за пиење.
- Државен клинички центар во Велес, кој поради својата локација ќе биде достапен за патување за сите граѓани.
- Овозможување на лекување и превенција на наследните болести преку прилагодување на ч. 128-б од КЗ и бришење на ч. 128-а од КЗ.
- Реформирање на образовниот систем како јавно и заедничко добро од оние кои се директно засегнати од него следејќи го принципот на саморегулирање кој ги инспирираа студентскиот, професорскиот, средношколскиот, наставничкиот и родителскиот пленум.
- Формирање на **елитно средно училиште за деца гении**, каде ќе се школуваат идните македонски лидери. Овдека децата ќе се подготвуваат за светските натпревари по знаење, како и за тоа како да раководат со државата. Ќе се финансира и учество и тренинг за учество на светските олимпијади по знаење. Со добаар тренинг македонските средношколци ќе бидат во можност да ја однесат Македонија на врвот на светот.
- Воведување на интензивно бизнис образование. Учениците ќе изучуваат и ќе добиваат тренинг за водење бизнис. Ќе се превземе естонскиот модел на образование кај што во учениците во последните 2 години ќе изучуваат водење бизнис и како да создадат сѐј старт ап. Ќе се преслика естонскиот модел со кој Естонија стана прва држава во светот по старт апи по глава на жител.
- Воведување на факултативен предмет астрономија уште од петто одделение. Се со цел зголемување на националното чувство, ќе се воведат изучување на античка историја уште од прво одделение. Исто така, историјата ќе се изучува индиректно преку учебниците по македонски јазик. Од 5то до 9то одделение фондот на часови по историја ќе биде зголемен на 4 часаови неделно. За сите малцинства, македонскиот јазик ќе биде задолжителен и ќе се изучува од прво одделение, а за полагање на државна матура македонскиот јазик ќе биде задолжителен предмет.
- Заштита на студентите преку екстерното тестирање – спроведување екстерно тестирање во сите универзитети во Македонија. За разлика од предложеното екстерно тестирање во 2014, ќе се спроведе екстерно тестирање по примерот на Рувелтовата група во Велика Британија (група на елитни универзитети). Во новиот модел на екстерно тестирање, произволно ќе се селектираат 5% од испити и испитите ќе бидат проверени од надворешен оценувач. Исто така, усменото тестирање ќе биде спроведено во присуство на надворешен оценувач, што гарантира фер оценување кон студентите. Овој принцип ќе биде претставен како заштита

НИЕ МЛАДИТЕ БАРАМЕ

на студентите кои често се жалат на неправедно испитување. Очекувањата се дека ќе се подигне севкупниот образовен стандард во Македонија.

- Превензија на физичното и онлајн насилството во училиштата, со што ќе се подобри квалитетот на живот и добросостојбата на нашите млади. Врсничкото насилство е сериозен проблем кој многу често има долготрајни последици по животот на жртвите, а знае да заврши и со самоубиство на жртвите. Затоа ќе се направат опсежна студија прилагодена на македонските услови, а потоа ќе се изнајде и воведат целосно ефективен систем за справување со насилството во училиштата.
- Факултетите и универзитетите да ја гарантираат платената студентска пракса, работа и вработување заедно со македонското стопанство независно од политичките ситуации, бремиња, партии, локални/парламентарни/претседателски избори, референдуми или останати општествени случувања.

IV. УРЕДУВАЊЕ И ХУМАНИЗАЦИЈАТА НА ПРОСТОРОТ, ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДА И БЛАГОСОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНИТЕ:

- Почитување на референдумите против рудниците и Архуската конвенција за рудниците на смртта во Македонија и останатите еколошки загадувачи.
- Програмување на планината **Кожуф за национален парк**
- Регулација на сите еколошки загадувачи без разлика дали се домашни или странски фирми преку информирање на јавноста за истите и затворање на оние кои влијаат негативно врз здравјето и животната средина
- Унапредување на животната средина и природа преку преземање на активни мерки за намалување на загадувањето.
- Заштитата, уредувањето и хуманизацијата на просторот мора да биде во линија со природата.
- Да се уреди еколошкото загадување односно загрозувањето на правото на живот на граѓаните како можност за Претседателот да прогласи вонредна состојба и да ги искористи сите државни ресурси со единствена цел за осигурување на здравјето и животот на граѓаните и животната средина и природа.
- Спроведување на масовно чистење на државата, со фокус на Охридското Езеро. Чистење на коритата на реките, како и магнетко чистење на сетиот отпад од дното.
- Основање на **полиција за животните (animal police)**, која ќе ги истражува и гони случаите на насилство врз животни.
- Заштина на правата на животните и поголеми казни за малтертирањето на животните, како и нивно изедначување со истите дела извршени врз луѓето. Прилагодување на кривичниот закон и изедначување на кривичните дела сторени врз животните (со исклучок на инсектите) со сторено исто кривично дело врз човек. Пропишаната казна за повреда на домашно миелице да се движи од 50% до 100% од истото злосторство врз чоечко битие. Ќе се донесат построг правилник за усмртувањето на животните во месната индустрија.

НИЕ МЛАДИТЕ БАРАМЕ

- Воспоставување на бесплатна ветеринарна служба за итни случаи кои ќе им помага на сите животни во Македонија.
- Згрижување на бездомните животни и нивна помош. Бездомните животни не смеат да ги убиваат, а секое убиство на домашните миленичиња е казниво со закон. Општината треба да обезбеди и бесплатен ветеринар за лечење на бездомните животни, како и храна за нив.
- Ригорозна контрола на храната која се продава. **Забрана за адитиви и намирници** за кои има сомнение дека предизвикуваат рак. Астрономски казни за секој кој ќе продаде месо заборело од рак, и задолжителна проверка на секое парче месо кое ќе влезе во Македонија дека не е заболено до рак, истата процедура ќе важи за сите увозни месни производи.

V. СОЗДАВАЊЕ НА ДУХ НА ДОВЕРБА МЕЃУ ГРАЃАНИТЕ И НИВНИТЕ НАРОДНИ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО ФУНКЦИЈА НА ДЕМОКРАТИЈАТА КАКО СУШТИНСКИ ЕЛЕМЕНТ ЗА ПОЛИТИЧКА СТАБИЛНОСТ ВО ЗЕМЈАТА:

- После неверството од корумпираните политички елити кои спроведоа туѓа платформа создадена во кабинет на странски премиер, а не дома; која пак доведе до потпишување на два меѓународни договори спротивни на задолжителните *jus cogens* норми на меѓународното јавно право, односно почитувањето на правото на самоопределување на македонскиот народ потребно е да се воспостави одржлив систем на отчетност на народните избраници пред граѓаните во текот на целиот мандат.
- Народните претставници без разлика на етничката припадност ќе мора да гласаат согласно волјата на граѓаните изразена на референдум, на избори или со други методи на непосредно изјаснување, а не со менување на ставови за чувствителни прашања преку ноќ.

